



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски албански и унгарски јазик. — Објави според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествена контрола смет. смет 1125

Петок, 23 септември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јосифа Ристиќа бр. 1 Пошта. Факс 124 — Телефон: централа 650-133; Уредништво 651-683; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-6711. Телекс 11756

632.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ТУТУН ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА

1. Како минимални откупни цени за тутун од родот на 1977 година се сметаат цените, како и другите услови на откупот, определени со Одлуката за минималните откупни цени за тутун од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 685

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

633.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ КОМПИР И СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА

1. Како гарантирани цени за определени видови компир и сливи од родот на 1977 година се сметаат цените, како и другите услови на продажбата, определени со Одлуката за гарантираните цени за определени видови компир и сливи од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 686

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

634.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1977 ГОДИНА

1. Како гарантирана цена за волна за 1977 година се смета цената, како и другите услови на продажбата, определени со Одлуката за гарантираните цени за волна за 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 687

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

635.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА

1. Како гарантирани цени за суров памук од родот на 1977 година, се сметаат цените, како и другите услови на продажбата, определени со Одлуката за гарантираните цени за суров памук од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 688

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

636.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА**

1. Како гарантирани цени за конопово стебленце од родот на 1977 година се сметаат цените, како и другите услови на продажбата, определени со Одлуката за гарантираните цени за конопово стебленце од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 689

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

637.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА**

1. Како гарантирани цени за оризова арпа од родот на 1977 година, се смета цената како и другите услови на продажбата, определени со Одлуката за гарантираните цени за оризова арпа од родот на 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 690

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

638.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОНЧОГЛЕД И СОЈА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА**

1. Како минимална откупна цена за сончоглед и соја од родот на 1977 година се смета цената, како

и другите услови на откупот, определени со Одлуката за минималната откупна цена за сончоглед и соја од родот на 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 691

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

639.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА**

1. Како минимална откупна цена за шеќерна репа од родот на 1977 година се смета цената, како и другите услови на откупот, определени со Одлуката за минималната откупна цена за шеќерна репа од родот на 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 692

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

640.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА**

1. Како гарантирана цена за пченка од родот на 1977 година се смета цената, како и другите услови на продажбата, определени со Одлуката за гарантираната цена за пченка од родот на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 693

15 септември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

641.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА**

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77) точка 5 се менува и гласи:

„5. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на бродови за меѓународниот поморски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската тарифа, што се врши врз основа на договори за купување што ѝ се пријавени на банката до 15 јуни 1975 година, посебната такса се плаќа по стапка од 5%.“

2. Оваа одлука се применува на увозот на бродови извршен по 1 јануари 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 694

15 септември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

643.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО“ НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, ШТО СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОРИ ЗА КУПУВАЊЕ ПРИЈАВЕНИ НА БАНКАТА ДО 15 ЈУНИ 1975 ГОДИНА**

1. На увозот на бродови за меѓународниот поморски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската тарифа, што се врши врз основа на договори за купување, што ѝ се пријавени на банката до 15 јуни 1975 година, се применува царинската стапка „Слободно“.

2. Ова решение се применува на увозот на бродови извршен по 1 јануари 1976 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 696

15 септември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

644.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ****Член 1**

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/77) во член 82 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Даночните обврзници што вршат промет на преработки од тутун се должни со попис да ги утврдат количеството и вредноста на залихите на тие производи со состојбата на 30 септември 1977 година и износот на основниот данок на промет на производи содржан во вредноста на тие залихи. Тие даночни обврзници ја утврдуваат аконтацијата на основниот данок на промет на производи за преработките од тутун кумулативно по пресметката што ја поднесуваат за периодот од 4 февруари до 30 септември 1977 година. Даночните обврзници ќе ги одбијат од износот на основниот данок на промет на производи содржан во вредноста на набавените количества на преработки од тутун за периодот од 4 февруари до 30 септември 1977 година, вклучувајќи го и износот на данокот содржан во вредноста на залихите што е утврдена на 3 февруари 1977 година, износот на данокот содржан во вредноста на залихите на 3 февруари и 30 септември 1977 година“

642.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ**

1. Во Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75 и 57/76) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на бродови за меѓународниот поморски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската тарифа, што се врши врз основа на договори за купување, што ѝ се пријавени на банката до 15 јуни 1975 година, посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки се плаќа по стапка од 3%.“

2. Оваа одлука се применува на увозот на бродови извршен по 1 јануари 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 695

15 септември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

и износот на аконтациите на данокот на промет платени за пресметковниот период. Даночните обврзници што пресметуваат и плаќаат данок на промет на производи по наплатените продадени производи (член 64), така утврдениот износ на основниот данок на промет на производи ќе го намалат уште и за износот на данокот содржан во вредноста на продадените ненаплатени производи според посебниот список што се прилага кон пресметката. Кон пресметката даночните обврзници поднесуваат рекапитулација на пописот за секое одделно наменување од тар. број 3 на Тарифата и бирмански налог за уплата на утврдената разлика на данокот на промет во смисла на овој став.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-4034/2

20 септември 1977 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

645.

Врз основа на член 34 став 2 и член 40 став 4 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОЦЕНА НА ЕФИКАСНОСТА НА ТИЕ СРЕДСТВА И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ДЕКЛАРИРАЊЕ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат:

1) постапката за издавање на постојана или привремена дозвола за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата, под кои се подразбираат хемиските и биолошките средства со кои успешно се спречува појавата или се отстрануваат растителните болести и штетници и плевелите, материите што им се додаваат на тие средства заради подобрување или продолжување на нивното дејство, мешаниците на инсектициди и хербициди со вештачки губриња и материите што се користат за регулирање на растежот на растенијата (во натамошниот текст: средствата за заштита на растенијата);

2) критериумите за оценка на ефикасноста на тие средства и начинот на нивното декларирање.

II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ И КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА НА ЕФИКАСНОСТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. Поднесување барања за дозвола

Член 2

Средствата за заштита на растенијата можат да се пуштаат во внатрешен промет само врз основа на постојана или привремена дозвола издадена согласно со член 32 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: Законот).

Член 3

Во писменото барање за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник што се поднесува до Сојузниот комитет за земјоделство, се наведуваат податоци за:

1) називот на средството за заштита на растенијата за кое се бара дозвола за пуштање во внатрешен промет, кој не може да биде даден во облик на шифра или број;

2) фирмата односно називот, седиштето и адресата на производителот на средствата за заштита на растенијата; странскиот производител и фирмата односно називот, седиштето и адресата на неговиот овластен застапник во Југославија; странскиот производител и фирмата односно називот, седиштето и адресата на организацијата на здружениот труд со која тоа средство странскиот производител го произведува во кооперација;

3) видот на средството според намената (инсектицид, хербицид и др.);

4) обликот на производството — формулацијата на средството за заштита на растенијата;

5) составот на средството за заштита на растенијата, и тоа:

а) активната материја, нејзиното генеричко име (common name) и хемискиот назив и содржината на чистата активна материја во средството (на 20°C), изразена во проценти во однос на тежината или зафатнината;

б) другите материји (полнетици, растворувачи, емулгатори, синергисти, бои и други материји со ознака на количеството);

в) хемиските и физичките својства на активната материја (хемиски состав, структурна и емпиријска формула, молекуларна тежина, чистота на активната материја во техничкиот производ; вид и количество на дериватите, изомерите и нечистотата во техничкиот производ; напон на парата и релативен напон на парата, растворливост во вода; масти и органски растворувачи, фото и термо-стабилност и партиционен коефициент);

г) физичките својства на средството за заштита на растенијата (боја, зафатнинска тежина, големина на честичите, содржина на влагата или загуба со сушење на 105°C, хигроскопност на 95% - тната влажност на воздухот, стабилност на суспензијата во стандардно тврда вода по 30 минути, површински напон, испарливост, вискозитет, корозивност, гранулометријска структура, трошливост и силливост на гранулите, специфична тежина, точка на палењето, точка на горењето, способност на емулгирање, стабилност на емулзијата, растворливост во вода, pH вредност, приемчивост, квалитет и други својства од значење за тоа средство);

д) методите за анализа на активната материја во средството;

е) видовите на штетниците, растителните болести, плевелите и др., за кои средството е наменето, како и за видовите на растенијата врз кои средството може да се применува;

ж) дозите — количествата или концентрациите за употреба на средството;

з) начинот на приготвување на средството за употреба;

и) начинот на применување на средството;

л) максимално дозволениот број тестирања во текот на една година;

м) дејствувањето на средството врз билки, посебно за можната фитотоксичност на одгледувани растенија;

н) токсиколошките својства на активната материја и на препаратите во однос:

а) на човекот,

б) на домашните животни, заштитениот дивеч, птиците, рибите, пчелите и човековата средина;

в) мерките на предпазливоста при ракувањето и применувањето на средството, како и за времето

во кое на третираните површини и објекти не им се дозволува пристап:

- а) на луѓе;
- б) на домашни животни и на заштитен дивеч;
- 17) противотровот (антидот) и упатството за прва помош;

18) остатоците на средството во условите на применувањето што се препорачува;

19) динамиката на деградацијата на средството на растенијата и во растенијата, во земјиштето и во водата;

20) толерантните дози (утврдени или предложени) според видовите на производите и дневните толерантни дози (ADI);

21) каренците (предложени или утврдени) според видовите на растенијата;

22) методите за анализа на остатоците на средството, производите на неговото разградување и за метаболитите на активната материја на растенијата и во растенијата, растителните производи, земјата, водата, воздухот и производите од анимално потекло;

23) методите за детоксикација и неутрализација на средството во земјиштето, водата, воздухот или објектите;

24) влијанието на средството врз технолошката и хигиенската вредност на третираното растение и растителните производи;

25) постапката со амбалажата по употребата и постапката со преостанатото количество на средството;

26) видот и големината на пакувањето;

27) условите на складирањето и транспортот;

28) можноста за мешање со други средства за заштита на растенијата.

За средствата за заштита на растенијата од член 32 став 5 на Законот во барањето од став 1 на овој член не мораат да се наведат податоците од точ. 19 до 24 став 1 од овој член.

Производителот може во барањето од став 1 од овој член да наведе и други податоци за кои смета дека се од значење за издавањето на дозволата од член 2 на овој правилник.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага и нацртот на упатството за употребата на средството за заштита на растенијата, кое треба да содржи податоци за: називот на средството; обликот на производството — формулацијата; содржината на активни материји; намената на средството; начинот на приготвување на средството за употреба; начинот на употреба на средството; мерките на претпазливост при работата со средството; отровноста на средството за човекот, домашните животни, пчелите, рибите, птиците, заштитениот дивеч и др.; симптомите на труењето со средството; противотровот (антидот) и упатството за прва помош; евентуално негативното дејство на средството врз растенијата (фитотоксичност); начинот на уништување на преостанатото средство и амбалажата; мерките за заштита на човековата средина од штетното дејство на средството; каренцата и работната каренца; фирмата односно називот на производителот на средството.

Ако организацијата на здружениот труд што врши хемиско, физичко и биолошко испитување на средството за заштита на растенијата (член 32 став 3 од Законот), односно организацијата на здружениот труд што дава токсиколошка оценка на тоа средство (член 32 став 4 од Законот), смета дека ѝ се потребни уште некои податоци за испитување на средството за заштита на растенијата, може да му предложи на Сојузниот комитет за земјоделство од подносителот на барањето да ги побара и тие податоци.

Барањето за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник се поднесува посебно за секое средство за заштита на растенијата за кое се бара дозволата за пуштање во внатрешен промет,

Член 4

Ако подносителот на барањето смета дека одделни податоци што треба да бидат наведени во барањето од член 3 на овој правилник претставуваат деловна тајна, тие податоци може да ги даде во посебно запечатена обвивка со ознака: „Деловна тајна“. Во тој случај органите на управата и организациите на здружениот труд што вршат испитување со тие податоци постапуваат како со службена односно деловна тајна.

Член 5

Кон барањето за издавање на постојана дозвола за пуштање во внатрешен промет на средството за заштита на растенијата (член 32 ст. 3 и 4 од Законот) производителот на средството за заштита на растенијата ја прилага сета потребна документација за хемиските, физичките, биолошките, односно токсиколошките својства на тоа средство, а за издавање на привремена дозвола (член 33 од Законот) странскиот производител, односно неговиот застапник прилага и заверен препис на постојаната дозвола за пуштање во промет на тоа средство, по правило, во земјата на производителот, од која мораат јасно да се видат намените и количествата на средството, односно концентрациите за одделни намени. Застапникот на странскиот производител прилага и исправа за застапување, односно за отстапување на формулацијата на средството на домашниот производител.

Кон барањето за издавање на постојана дозвола според член 32 став 5 од Законот не е потребно да се приложи никаква документација.

Член 6

Барањето за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник се поднесува на еден од јазиците на народите на Југославија, а документацијата — на еден од јазиците на народите на Југославија или на еден од светските јазици (англиски, руски, француски, шпански или германски).

Кон странската дозвола подносителот на барањето прилага и заверен превод на таа дозвола на еден од јазиците на народите на Југославија.

Член 7

Барањето за издавање на постојаната дозвола за пуштање на средството за заштита на растенијата во внатрешен промет според член 32 ст. 3 и 5 на Законот и документацијата кон тоа барање се поднесуваат во три примероци, а барањето за издавање на постојана дозвола според член 32 став 3, во врска со став 4 на Законот и барањето за издавање на привремена дозвола, како и документацијата кон тие барања, се поднесуваат во 4 примероци.

Ако барањето за издавање на постојана дозвола за пуштање на средство за заштита на растенијата во внатрешен промет се однесува на средство за заштита и на посебни видови растенија (хмель, тутун, ориз, памук, маслини и шумски растенија), барањето, односно документацијата се поднесува уште во по еден примерок за секој посебен вид растение.

Член 8

Ако барањето за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник или документацијата кон тоа барање не е поднесена во определен број примероци или не содржи сè што е потребно или има некои други недостатоци, Сојузниот комитет за земјоделство ќе го повика подносителот на барањето во определен рок да ги отстрани тие недостатоци.

Ако подносителот на барањето не постапи според барањето на Сојузниот комитет за земјоделство во определен рок, барањето ќе се реши според податоците од барањето и приложената документација.

Член 9

Ако по повод барање за издавање на постојана дозвола за пуштање во внатрешен промет на сред-

ство за заштита на растенијата мора да се изврши и биолошко испитување на тоа средство, барањето треба да се поднесе:

1) за средства што се применуваат во текот на мирувањето на вегетацијата — до 1 ноември тековната година;

2) за средства за третирање на семе, за пролетна сеидба — до 1 февруари тековната година, а за есенска сеидба — до 1 август тековната година;

3) за средства што се применуваат во текот на вегетацијата или во време на сеидбата:

а) до 1 февруари тековната година — ако се применуваат во пролет,

б) до 1 јули тековната година — ако се применуваат во есен;

4) за други средства — во текот на целата година.

Ако барањето не се поднесе во роковите од тач. 1 до 3 став 1 од овој член, средството за заштита на растенијата ќе се испита во соодветниот рок од тој став следната година.

2. Испитување на средство за заштита на растенијата

Член 10

По приемот на барањето за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство определува најмалку две организации на здружениот труд (член 32 став 3 од Законот) што според своите кадри, опрема и искуство во работата се оспособени да извршат потребни испитувања.

Решението со кое се определуваат организациите во смисла на став 1 од овој член, се доставува до подносителот на барањето и до секоја организација на здружениот труд определена за вршење на испитувањето.

До организациите на здружениот труд од став 1 на овој член, кон решението се доставува и по еден примерок од барањето за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник и сета документација поднесена кон тоа барање.

Ако, согласно со член 32 став 4 од Законот, средството за заштита на растенијата мора да се подложи и на токсиколошка оценка, Сојузниот комитет за земјоделство еден примерок од барањето за издавање на дозволата, со документацијата, доставува до организацијата на здружениот труд овластена за давање на токсиколошка оценка.

Член 11

Подносителот на барањето, во рок од 15 дена од денот кога му е доставено решението од член 10 став 1 на овој правилник, потребно количество на мостри од средството за заштита на растенијата во оригинално пакување, мостри на чистата активна материја (стандард) и мостри на техничкиот концентрат од кој средството е произведено доставува до организациите од член 10 на овој правилник.

Член 12

Испитувањето на средството за заштита на растенијата се состои од:

1) утврдување на активната материја — квалитативно и квантитативно — во средството;

2) утврдување на хемиските својства на средството;

3) утврдување на физичките својства на средството;

4) утврдување на ефикасноста на средството за целите за кои е наменето;

5) испитување на дејствувањето на средството врз растенијата и растителните производи што се третираат со тоа средство, а посебно утврдување на фитотоксичноста врз одгледувани растенија;

6) утврдување на каренцата;

7) утврдување на негативните влијанија на средството врз пчелите, рибите, домашните животни, заштитениот дивеч и корисната флора и фауна;

8) утврдување на условите и погодноста на средството за практично применување во заштитата на растенијата.

Испитувањето на средството во смисла на став 1 од овој член определените организации на здружениот труд го вршат според единствената методологија означена во решението од член 10 на овој правилник.

Утврдувањето на влијанието на средството за заштита на растенијата врз човекот се врши при давањето на токсиколошката оценка.

Член 13

Испитувањето на средството за заштита на растенијата заради издавање на постојана дозвола според член 32 став 3 од Законот мора да се заврши во рок од две години, односно во два вегетациони периода, сметајќи од денот на приемот на мострите на средството.

Ако во рокот од став 1 на овој член немало појава на растителна болест, штетник или плевел против кои средството е наменето, или ако подносителот на барањето во текот на испитувањето ја прошири намената или ги промени количествата или концентрациите за употреба на средството, рокот може да се продолжи.

Хемиските и физичките испитувања заради издавање на постојана дозвола според член 32 став 5 од Законот и привремена дозвола според член 33 став 2 од Законот мораат да се завршат во рок од шест месеци од денот на приемот на мострите на средството.

Член 14

По завршеното испитување, определените организации на здружениот труд што вршеле испитување на средството за заштита на растенијата поднесуваат до Сојузниот комитет за земјоделство писмен извештај за резултатите на испитувањето од член 12, во врска со чл. 15 до 19 од овој правилник.

3. Критериуми за оценка на ефикасноста на средството за заштита на растенијата

Член 15

Ефикасноста на средството за заштита на растенијата се цени според неговите хемиски и физички својства, биолошките резултати што ги постига влијанието врз третираните растенија и човековата средина и погодноста за употреба во заштитата на растенијата.

Член 16

Се смета дека средството за заштита на растенијата со оглед на хемиските својства и активната материја, од која е произведено, ги исполнува условите во поглед на ефикасноста ако:

1) содржи активна материја во количество и квалитет означени во барањето за издавање на дозволата од член 2 на овој правилник, при дозволените отстапувања, со тоа што кај фумигантите тие отстапувања не се дозволуваат;

2) не содржи придружни материји во штетни количества;

3) според своите хемиски својства нема негативни последици.

Дозволените отстапувања зависат од количеството на активната материја во средството за заштита на растенијата и изнесуваат:

Количество на активната материја во средството	Дозволено отстапување (±)
над 2,5	до 2,5% 15%
над 10	до 10% 10%
над 25	до 25% 6%
над 50%	до 50% 3%
	4%

Член 17

Влијанието на физичките својства (член 3 став 1 точка 7) врз ефикасноста на средството за заштита на растенијата се цени според резултатите од испитувањето на тие својства битни за тоа средство, со тоа што:

1) остатокот на средството за заштита на растенијата врз ситото, со влажна постапка, да не изнесува повеќе од:

а) 2% честици поголеми од 75 микрометри — кај прашина за запрашување;

б) 1% честици поголеми од 44 микрометри — кај формулацијата за суспензија;

2) стабилноста на суспензијата во стандардно тврда вода по 30 минути да изнесува минимум 60% треперливи честици, според оригиналниот метод на Fischer;

3) гранулираните средства за заштита на растенијата да ја имаат следната гранулометричка структура, и тоа:

а) кај микрогранули од 150 до 300 микрометри, без присуство на прав (честици под 100 микрометри), е дозволено отстапување до 1% гранули под 150 микрометри и до 4% гранули над 300 микрометри, без присуство на агломерат;

б) кај гранули од 200 до 1000 микрометри, без присуство на прав (честици под 100 микрометри), е дозволено отстапување до 2% гранули под 200 микрометри и до 3% гранули над 1000 микрометри, без присуство на агломерат;

в) кај гранулирани мешаници на инсектициди и хербициди со вештачки ѓубриња од 1000 до 5000 микрометри (минимум 95%) е дозволено отстапување $\pm 5\%$, без присуство на прав (честици под 100 микрометри) и агломерат;

4) средството за заштита на растенијата да не е самозапалливо, а точката на палењето да не е пониска од 23°C во затворен апарат и да не постои опасност од негово запалување при употребата на начинот означен во барањето;

5) стабилноста на емулзијата во стандардно тврда вода според методот WHO (M/13) да биде добра;

6) процесот на квасањето на средството за заштита на растенијата, во стандардно тврда вода при рачно мешање да не трае повеќе од 30 секунди.

Член 18

Според биолошките резултати што ги постига при испитувањето во природни услови средството за заштита на растенијата се смета како ефикасно ако постига определени резултати, и тоа:

1) средства за отстранување на складишни штетници во затворен простор, и тоа:

а) фумиганти — 100% ефикасност;

б) други средства — најмалку 95% ефикасност;

2) средства за дезинфекција на семе, и тоа:

а) тилетициди — најмалку 99,8% ефикасност;

б) други средства — најмалку 95% ефикасност.

Други средства за заштита на растенијата треба да постигаат најмалку 90% ефикасност, односно нивната ефикасност треба да биде најмалку на нивото на ефикасноста на средството за заштита на растенијата што веќе се користи за истата намена (стандардно средство).

Член 19

Во поглед на влијанието на средството за заштита на растенијата врз третираните растенија во човековата средина, се смета дека средството ги исполнува условите во поглед на ефикасноста ако негативно битно не влијае врз нив.

Средството за заштита на растенијата се смета како погодено за употреба само ако при неговото применовање можат да се обезбедат потребните мерки на претпазливост.

Член 20

Врз основа на резултатите од испитувањето на средството за заштита на растенијата, дадените токсиколошки оценки и мислења и предлогот на Комисијата за пестициди во земјоделството и шумарството, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во смисла на член 32 став 3, односно став 4 од Законот, донесува решение за барањето за издавање на постојана дозвола.

Член 21

Решението за издавање на постојана или привремена дозвола за пуштање на средство за заштита на растенијата во внатрешен промет мора, покрај другото, да содржи податоци за: фирмата, односно називот, седиштето и адресата на производителот на средството за заштита на растенијата; странскиот производител и фирмата, односно називот, седиштето и адресата на неговиот овластен застапник во Југославија; странскиот производител и фирмата, односно називот, седиштето и адресата на организацијата на здружениот труд со која тоа средство странскиот производител го произведува во кооперација; називот на средството; видот и содржината на сите активни материи и други состојки на средството; физичките својства на средството; видовите на растителните болести, штетници, плевели, односно групи на тие растителни болести, штетници и др. против кои средството може да се употреби; количествата, односно концентрациите во кои може да се употреби; фитотоксичноста; отровноста за човекот, домашните животни, пчелите, рибите, птиците и заштитениот дивеч и др.; времето на забраната на пристапот на третираните површини и објекти (работна каренца) и за максимално можниот број на третирања во текот на годината; каренцата; времето кога средството подлежи на повторно испитување (ревизија) во смисла на член 35 од Законот.

Член 22

Ако производителот на средството за заштита на растенијата за кое е издадена постојана дозвола за пуштање во внатрешен промет има намера да ја измени содржината на активната материја или на други материи што битно влијаат врз хемиските и физичките својства на средството, ќе поднесе барање за издавање на нова дозвола за пуштање во промет на тоа средство.

Ако производителот на средството за заштита на растенијата за кое е издадена постојана дозвола за пуштање во внатрешен промет има намера да го прошири бројот на растителните болести, штетници, плевел и др. против кои ќе се применува средството, да ги измени количествата, односно концентрациите за неговата употреба или да ја измени каренцата, ќе поднесе барање за измена, односно дополнување на дозволата што ќе се издаде врз основа на испитувањето само на тие својства на средството.

Член 23

Измените и дополнувањата на решението со кое е издадена дозволата од член 2 на овој правилник се вршат на начинот и според постапката што се предвидени со одредбите на овој правилник за неговото донесување.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, решение за измена, односно дополнување на дозвола може да се донесе и без повторно испитување на средството, давање токсиколошка оценка и мислење и предлог од Комисијата за пестициди во земјоделството и шумарството ако производителот на средството за заштита на растенијата има намера само да го измени називот на средството или фирмата, односно називот на производителот на средството, на неговиот застапник или кооперант.

Член 24

Ако средството за заштита на растенијата престане да ги исполнува условите од постојаната, односно привремената дозвола или ако во текот на применувањето на средството се утврди дека има негативни својства или дека штетно дејствува врз човекот или човековата средина, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство ќе донесе решение за престанување на важењето на дозволата или за ограничување на применувањето на средството (член 36 од Законот).

Член 25

Трошоците за испитувањето на средството за заштита на растенијата, за давање на токсиколошка оцена и за доставување на мостри, во постапката на издавањето на дозволата за неговото пуштање во внатрешен промет, во смисла на член 58 став 1 од Законот ги поднесува подносителот на барањето по барање на организацијата што го врши испитувањето.

III. НАЧИН НА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 26

Врз оригиналното пакување на средството за заштита на растенијата што се пушта во внатрешен промет мора да се стави декларација (член 40 став 2), со податоци за:

- 1) називот на средството и обликот на производството — формулацијата;
- 2) намената на средството;
- 3) содржината на сите активни материи, нивното генеричко име (common name) и хемискиот состав;
- 4) отровноста за човекот, домашните животни, пчелите, рибите, птиците и заштитениот дивеч, ако средството е отровно за некоја од наведените категории организми;
- 5) датумот на производството;
- 6) рокот на употребата;
- 7) бројот на дозволата за пуштање во внатрешниот промет и називот на органот што ја издал дозволата;
- 8) условите на складирањето, односно чувањето на средството;
- 9) начинот на употребата на средството и предупредување претходно да се прочита приложеното упатство за употребата на средството кое не може да биде отпечатено со букви помали од 2 mm;
- 10) фирмата, односно називот, седиштето и адресата на производителот, неговиот застапник и кооперант;
- 11) нето тежината или зафатнината на пакувањето.

Ако средството за заштита на растенијата, врз основа на сојузни прописи се смета како отровна или запалива материја, декларацијата од став 1 на овој член мора да содржи и податоци и да ги исполнува и другите услови предвидени со тие прописи.

Член 27

Декларацијата на оригиналното пакување мора да биде печатена на еден од јазиците на народите на Југославија (член 40 став 3 од Законот).

Член 28

Ако во внатрешниот промет декларацијата на пакувањето на средството стане нечитлива, средството за заштита на растенијата не смее да се пушта натаму во промет, додека производителот, неговиот застапник или кооперант не ќе го отстрани тој недостаток.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Средствата за заштита на растенијата можат да се пуштаат во внатрешен промет, со декларација според досегашните прописи најдалеку една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за постапка за издавање дозвола за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата, за начинот на пакување и декларирање и за контрола на квалитетот на тие средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65, 9/66 и 14/71) и Упатството за крајните рокови до кои се врши третирање на растенијата и на растителните производи со средства за заштита на растенијата (пестициди) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/70).

Член 31

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-3016/1
17 јуни 1977 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

646.

Врз основа на чл. 56 и 66 став 1 точка 11 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за тарифата по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, 45/73 и 14/74) во точка 8 во табелата, по забелешките кон тар. ст. 1 и 2 се додава нов тарифен став 2а, кој гласи: „2а. По дознаките од странство што гласат на Народната банка на Југославија, по кои провизијата се наплатува од странскиот кореспондент, а им се отстапуваат на извршување на банките овластени за работи со странство, Народната банка на Југославија, покрај надоместокот предвиден во тар. ст. 1 и 2 од странскиот кореспондент ќе наплатува и надоместок во височина од 0,5% — минимум 2 динари.“
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 70
1 септември 1977 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРСКА

I

Се назначува

Живан Берисављевиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетото Кралство Велика Британија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Ирска, со седиште во Лондон.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 15

25 август 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС

I

Се отповикува

Азем Зулфикари од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Народна Република Лаос.

II

Се назначува

Михаило Ломпар, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија во Демократска Кампукија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Народна Република Лаос, со седиште во Пном Пен.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 16

31 август 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ

I

Се отповикува

Божидар Станиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сиера Леоне.

II

Се назначува

Божидар Букумириќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сиера Леоне, со седиште во Конакри.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 17

31 август 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА

I

Се отповикува

д-р Здравко Печар од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либија.

II

Се назначува

Ласло Бала, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либија, со седиште во Акра.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 18

31 август 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА

I

Се отповикува

Илија Топалоски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

II

Се назначува

Ангелко Блажевиќ, советник на Претседателот на Републиката за надворешно-политички прашања, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 19

1 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА МЕКСИКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА МЕКСИКО

I

Се отповикува

Игнац Голоб од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико.

II

Се назначува

Реџаи Сурои, помошник-сојузен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 20

8 септември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Бјелобрк Гуре Јанко.

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Башић-Лакић Димитрије Цвијета, Чалушић Ђуре Марко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анушић Николе Милан, Дмитрашиновић Спасе Дане, Мацановић Тоде Неѓо, Мандић Давида Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Божић Јурице Јурица, Емкић Омера Хасан, Гајић Цвијетина Јово, Халиловић Ибрахима Едхем, Икановић Сефера Јусуф, Каринчић Алосмана Ирфан, Кнежевић Алексе Милош, Крстић Крсте Станојло, Курановић Мустафе Омер, Матић Јована Душан, Мијатовић Илије Нико, Милојевић Драгомира Мара, Мршић Пеје Роса, Мујагић Халила Рамиз, Мустафић Раме Салих, Нинковић Момчила Драго, Радић Иве Јоко, Радоичић Илије Радослав, Симић Марка Симо, Станкић Милана Цвијетин, Станковић Бранка Рајко, Шкодник Андрије Михајло, Вучичевић Митра Ђорђе;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адиловић Мустафе Абид, Ахметовић Мехмеда Ђсада, Алић Авде Салих, Атић Зејра Ато, Башић Са-

фета Ахмет, Бегич Ризвана Енес, Беламерић-Пашовић Крсте Ана, Бирпарић Беге Салих, Бјелošевић Хасе Алија, Боро Ивана Марко, Боровница Миле Боја, Божић Станка Буро, Брезонић Пере Марко, Бркић Јелисије Петар, Буквић Николе Перо, Цацановић Андрије Саво, Чарапина-Ѓуланић Јозе Станислава, Чергић Салке Хасан, Чубрило Симе Симо, Ѓатић Ризаха Фуад, Делић Хамида Бајро, Драшковић-Барулек Антуна Ана, Дубак Спасоја Драгутин, Ѓодић Тадије Раденко, Ѓемиџић Салиха Ѓемалуџин, Ѓерзић Алије Незир, Ѓонлић Андрије Јосип, Ѓурић Живана Љубомир, Филиповић-Радновић Живојина Јулка, Филиповић Мате Звонко, Гаврић Љубе Љубомир, Гаврић Михајла Недељко, Хаџић Мехмед Авдо, Хоџић Хасана Фаик, Хрватовић Салке Мурадиф;

Хусагић Ибрахима Мустафа, Хусановић Адема Алија, Хусарић Агана Бајро, Хусеиновић Салиха Хусеин, Хусић Емина Хусо, Игњатовић Милоша Миласав, Икановић Мује Алија, Икановић Ахмета Мујо, Имамовић Ибрахима Ибрахим, Јанковић Драгана Душан, Јанковић-Бељин Миленка Јованка, Јањић Васе Душан, Јелушић Боне Анто, Јелушић Матије Перо, Јовановић Гаје Јово, Јурић Јозе Јанко, Јурошевић Неђе Миленко, Кахримановић Шахбаза Шабан, Калајџић Николе Вељко, Калем-Борић Милана Вида, Карић Јусе Јусуф, Кочић Омера Јусуф, Колунџија Милана Љубан, Конаковић Мухамеда Муниб, Куртић Адема Адем, Лучић Мије Иво, Лукић Јефте Благоја, Лукић Миљана Љубомир, Максић Танасије Мирко, Малешевић-Јурјевић Филипа Даница, Малешевић Велимира Срето, Марић Давида Драго, Марић Владимира Крсто, Маринковић Павла Никола, Матић Јове Бранко, Матошевић Марка Петар, Меџиковић Алије Осман, Мемагић Мује Шахим, Михајловић Бранка Раде;

Милинковић Које Станко, Миливојевић Боже Михајло, Миљановић-Поповић Лазара Јован, Мирковић Ђорѓа Цвијета, Митровић Ђорѓа Љубан, Митровић-Парожански Јована Милена, Млинаревић Тимотије Ђорђе, Модрић Шабана Адем, Мудроња Томе Коленко, Муховић Смаје Шукрија, Муџић Хасана Нурага, Накичевић Фетаха Ибрахим, Нарић Стеве Милорад, Неквијнда-Зорић Симе Милева, Николеџић Ђорѓа Восилка, Нинковић Момчила Илија, Нинковић Пере Стево, Нухановић Ахмета Сафет, Нуманагић Асифа Расим, Нумановић Мехмеда Тамил, Пајдић Стеве Симо, Палац Јакова Анђелко, Пешевић Алексе Петар, Петрић Пере Новица, Побрић Суље Хајрудин, Подгорић Мује Сакиб, Пођанин Драгоје Бранислав, Рокоткун Винка Винко, Поњавић Ѓемала Фуад, Поповић Милана Драгић, Поповић Симе Душан, Поповић Боже Миладин, Прекачин Ђуре Мирко, Рапић Теде Чедомир, Реџић Салко Ахмет, Ристић Максима Мићо, Сабадош Мишка Мирон, Салата Војислава Бошко, Сапардић Симе Илија, Савић Саве Нико;

Савић Тодора Рајко, Савић Арсена Васо, Савић Драге Живан, Сејдиховић Халила Хасан, Секулић Ђорѓа Михајло, Симић Богдана Миленко, Слипчевић Алексе Мирко, Смајловић Суље Ахмет, Софтић Раме Хусеин, Солаковић Димитрија Илија, Станић Јована Божо, Станић-Познић Душана Даница, Станишић Јована Витомир, Стевановић Ђорѓа Цвијетин, Стјепановић Михајла Давид, Суботић Ђорѓа Недељко, Шкаричић Вицка Борислав, Шогоровић Сефера Шабан, Шојат Јосипа Јосип, Табуџић Јусе Рамо, Тадић Ристе Милан, Тадић Милорада Владан, Тановић Беглера Исмет, Тановић Беге Изет, Тодоровић Обрада Љубомир, Трифковић Симе Цвијетин, Трифуновић Илисије Владо, Трначевић Ибрахима Мустафа, Узеирбеговић Нурије Енвер, Васић Васе Илија, Видић Илије Перо, Вишњић Иве Стјепан, Врањеш Манојла Симо, Вуџеља Стеве Милан, Захировић Шаџира Ѓазим, Зарић-Корен Мартина Владимир, Здјелар Ђорѓа Здравко, Зо-

лотиќ Омера Мехмед, Зовко Мате Владо, Зукић Ибрахима Ахмет, Зукић Хамида Сафет, Жилић Сулејмана Галиб, Живковић Матије Душан;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општинската одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО-ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Голић Бошка Раденко, Мартић Миленка Ради-Воје;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ахметовић Шемсе Фадил, Бригић Омера Рамо, Дидић-Халитовић Мухарема Кадира, Ферхатбеговић Џафера Реуф, Гаврић Михајла Петра, Хабибовић Мумина Мухарем, Хрустановић-Звиздић Авде Џафрета, Илић-Томљеновић Стјепана Јелена, Куртовић-Шаковић Садија Џевахира, Ложњаковић Милана Стјепан, Маринчић-Малекиќ Николе Ева, Мешановић-Хоџић-Мехић Адема Наза, Микић Драгутина Невенка, Митровић Угљеше Борислав, Мујаџић Нурудина Есад, Мурат-Латечки Ивана Катица, Петровић Милића Миладин, Пузић Беге Нурија, Станић Мије Јозо, Станић Анте Тадија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андачић Анте Марко, Аврамовић-Жугић Ради-Воја Јелена, Благојевић Алексе Софрен, Бошњак-вић Петра Сока, Брајић Драгутина Војислав, Браш-нић Иве Иван, Бркић Шабана Реџо, Џенгић Инуза Ђениса, Џергић Сулејмана Сејфо, Џосић Абдулаха Федахија, Џаџиловић Павла Миленко, Џерзић Мује Ахмет, Емић Хусеина Реџо, Фајић Федила Шукрија, Ќорват-Радетић Рајка Мара, Хусегић Ибрахима Емин, Ивић Јозе Мијо, Јелић Михајла Дамјан, Јев-тић-Петровић Ђурђа Надежда, Јевтић Веселина Живко, Јовановић Јове Јелисје, Јовановић Ђука Мирко, Јовић-Мирковић Ђорђа Веселинка, Јурић Стјепе Мато, Јусуфовић Ибрахима Емин, Карић Месуда Адем, Карић Хилме Шефкет, Карлаш Душана Јово, Кљуић-Чагаљ Јуре Паула, Ковачевић Стојана Стјепо, Кучук Халида Енвер, Кукуруз Ре-џе Хамид, Лаптро Анте Милан, Лугавић Раме Ис-мет, Машић Мује Абдулах, Матузовић Анте Боно, Мемагић Мује Смајо, Михајловић-Јурић Стјепана Анкица, Милетић Пере Мијо, Миловановић Мике Вида, Муховић-Павлић Ивана Марица, Мујиќ Шабана Сефер, Нинковић Недељка Милош, Пашовић Мехмеда Авдо, Павловић Обрада Лука, Салкановић Фериди Џемал, Стојановић Гавре Мирко, Стојић Миливоја Борко, Субашић Мехмеда Рамиз, Суљагић Махмута Омер, Шабановић Омера Мехмед, Шехић-Шеховић Омера Садија, Шеховић Омера Хасан, Шогоровић Јунуза Хасан, Швабић Боне Мато, Та-дић Анте Франьо, Тахировић Мује Смаил, Тешано-вић-Савић Саве Ната, Типлић Богомира Марко, То-доровић-Реновчевић Живорада Милица, Торић Иб-рахима Изет, Васиљевић Милана Стеван, Влачић Богдана Миладин, Зајичек-Јурић Стјепана Марија, Жергић Ејуба Асим, Жунић-Крејиќ Лудвика Ан-кица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинската одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ибрахимовић Ибрахима Хусејин, Ристић Бого-љуба Михајло;

Од САП Косово

— за особени заслуги во создавањето и ширење-то на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пачаризи-Џибо Дервиша Радике, Тодосић-Ра-дивојевић Николе Добрила;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Домџони Ндоу Буњај Марија, Хазероли-Бегу Хаки Нусрета, Тупеци Љуза Мита Дронде, Васи-љевић-Грковић Ристе Загорка, Зурнаџи-Радовано-вић Влајка Милица;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на зем-јата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кнежевић-Ђуровић Јована Видосава;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бљакај-Златичанон Сима Ратка, Бљакај Мура-та Рукмана, Долашевић-Јорѓаџијевић Сава Добри-ла, Гунга-Тефика Јахја Суада, Илић-Ђорђевић Душана Добрила, Ивановић-Рајић Михаила Сребра, Кашиковић Које Љубица, Кемал-Џибо Ахмета Зе-хра, Павловић-Парлић Богомира Гордана, Радиво-јевић-Тунић Наума Фанија, Стаменковић-Анѓелко-вић Ристе Нада, Шаџири-Џеља Абдуле Јлдз, Шута-ковић-Глигоријевић Љубе Мила, Угриновић Грује Доста, Вуковић-Лакићевић Вуксана Станислава, Вулкани Кадрије Вајкуш Муведет, Зенељај Ђељил Зада, Зивгаревић-Николић Богдана Ленка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амиџић-Ного Благоја Љубица, Бакали-Вуља Ређпа Мандуш, Бараку-Ламаџема Ибрахима Зејнет, Башовић-Рамовић Бошка Олга, Биниши-Бокши Минип Вера, Влјута-Маљнезири Расим Игбале, Во-кши-Хаси Вахри Мухамедије, Бровина-Хима Хи-сни Сербеза, Цана-Шерамети Авдухарим Назмије,

Sanhasi-Мучаку Иљом Хилмије, Цуцкић-Тонкић Обрена Радмила, Цветановић Радмила, Чук-Зубић Стојана Слободанка, Чурдина Зенун Минири, Ђирковић-Самарџић Драга Јованка, Деда-Казази Ђељадина Сервета, Динарама Иса Ганимете, Добруна -Пука Ђељадина Љирије, Драгојевић-Вукашиновић Милосава Милијана, Дулазека Бећа Зуhra, Дурковић-Дедић Павића Надежда, Ђекић-Дурковић Илије Драгица, Ејупи-Дева Хакић Наџиде;

Гада-Dула Расима Беса, Хадри-Души Сулејман Севдије, Хадишабани Даут Шефкије, Илић-Павловић Владислава Добринка, Јанковић-Стојановић Слободана Косара, Кабаши-Џана Муртеза Зехра, Каммиши-Bardhi Avduallah Наџиде, Китановић-Борбанди Андреја Катица, Колчи-Dула Шачир Нандане, Кољерај Фердане, Косхи-Спахија Абидина Флурије, Крагић-Михајловић Милутина Љиљана, Краснићи Тадеја Љајде, Кгуезиу Ремзи Атифета, Крстајић-Милојевић Михајла Милосавка, Крстић Димитрије Љубица, Кгуезиу-Зенуна Веграца Дашурије, Кујунџић-Шхлактер Катица, Кулудра-Кикино Мехмета Арзике, Лукај-Горани Шефхета Наџија, Лукић-Милосављевић Спасоја Златија, Малазогу Умет Халили Ахмет Саније, Маљоку Хапћи Аљас, Мандић Ивана Неда, Мишић Срболоуба Стојанка, Милковић-Млакар Алоја Марија, Насковић-Димитријевић Светислава Марија, Нешић-Грујић Неда Лозица, Нура-Осеку Халим Хазбије, Пековић-Ивановић Савић Ружа, Петковић Димитрија Гордана, Петричевић-Алић Богића Драгица, Петровић Милана Роса, Пуља Ибрахими Фахри Љирија, Радонић-Мека Абдурахим Литафета, Рајак Влада Мира, Ризвановић Даути Најруллах Флорије, Ризванови-Хоца Исуфа Насиба, Сахатџија Рамадан Надире, Саздовска-Пешић Драгољуба Смиља, Серафимовић-Стојиљковић Васе Драгица;

Серафимовић-Митровић Василија Илинка, Симић Јордо Загорка, Стаменковић Војислава Славка, Сусури-Реџеџи Ахмета Назенде, Тасић Трајка Митра, Трумпић-Петровић Јаћима Стојанка, Васић-Бурумџија Илије Милица, Вукадиновић-Николић Миодрага Љубица, Вула-Дева Хусни Самиле, Вуља Расим Фитнете, Здравковић-Стевић Александра Злата, Зумај-Gashi Коле Елизабета, Жерка-Шлаку Исмета Ганимете;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабачић-Пачариз Реца Зурифа, Хаскај-Берлек Авда Раза, Обратовић-Тошић Никодијана Станија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бериша Рахима Шерифе, Богићи-Зогу Ибрахи-ма Суљеме, Бошковић Ђорђе-Блага, Божовић Миленка Милица, Бујупи Јетиша Ђева, Булатовић Радоња Вукица, Чеку Емрула Љуљета, Добруна Сулејман Наџије, Дуља-Купа Абидина Бахрије, Џоши-Вицури Хамди Љирије, Ђорђевић Милоша Ружица, Емра-Ајрони Схабан Суткије, Гаши Хамита Ајнишахе, Грезда-Круевиу Бавита Ђељане, Грезда-Љота Ферхат Нугето;

Хачани Тачи Мелихат, Хаси Ахмет Севдије, Хаси Селима Сулејма, Хоца-Кпуска Рамиза Нусерете, Хоти Раифа Ремзије, Ибрићи-Зогјани Ајата Вахиде, Истогу-Дубовиц Хајдана Мирадије, Јаничијевић-Јанковић Јанка Лепосава, Јевремовић-Михајловић Војка Гордана, Касумај Муфтар Зухра, Коматовић Миленка Љубица, Красничи Ђемаљ Ве-

сије, Краснићи Мустафе Дрита, Кулудра-Репа Мурата Игбал, Курсани Муса Фестима, Летај Ибрахи-ма Накије, Мејзини Рагип Емиџул, Мијановић Милана Станка, Мишковић Семе Славича, Недељковић Витомира Спасенија, Нешић-Бисерчић Тихомира Десанка, Нишић-Стојановић Душана Јагода, Осек Ђемаљи Нимет Пелевић Видо Стевка, Прутки-Наххидаути Емин Фатуше, Прутки Зенун Саније, Раковић Милана Магдалена, Ристић Наска Гордана, Ристић Станимира Зорка, Славковић Стојислава Душанка, Сојтари Мустафе Хамедија, Стојиљковић Станише Деса, Стојковић Милана Живка, Стуја-Himavllahu Расим Ресмије, Суљићи Мехмеда Софије, Шчекић Раденка Олга, Шехдади-Кастрати Иљаз Хајрија, Шутаковић Младен Мирослава;

Тетрица Зејнела Мејрем, Трајковић-Станковић Тривка Ђурђевка, Трајковић-Николић Војислава Радмила, Уруми-Вехапи Исмет Мандуш, Вела Хомез Самиле, Златановић-Антић Јаћима Мирна, Живић-Стојковић Мита Лепа, Жлта-Куртеши Назим Себахат;

ОД САН ВОЈВОДИНА

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Копиловић-Стипић Воје Јелисавета, Моравчић Бруне Франо, Рудић Стипана Томо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гиљан-Гаковић Антуна Цилика, Горотва-Махалик Бене Марија, Хупко Антуна Антун, Копуновић-Сич Криста, Лаушев-Стантић Михајла Ката, Рудић Луке Иван, Орчић Стевана Марко, Рудић-Вашић Петра Марија, Салаи-Рожа Јована Клара;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ердељи Јосипа Александар, Габрић Блашка Јулка, Халасевић-Рогин Грге Терезија, Јацко Стипана Лајчо, Лазукић Емила Стеван, Мајор Шиме Војислав, Маркс Мартина Петар, Мишков Веселина Милош, Немет Арпада Арпад, Неорчић Луке Петар, Овчар Стјепана Иван, Пољаковић-Ковач Гиза, Рожа Јована Јоска, Рудић Стевана Јелена, Стипић Стипана Роза, Шефран-Олах Терезија, Шебок Антуна Ладислав, Васић-Тешин Радивоја Јелица, Визин Антуна Јосип, Замуровић Аркадије Јован;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Балог-Матковић Петра Ема, Божаковић-Јухад Михајла Корнелија, Дулић Матије инг. Томислав, Хајчук Јована Јаноп, Крагујев-Снопчек Лазе Терезија, Сударевић-Вигода Ката, Тилингер Лајчо Петар, Вишњи Јожефа Јожеф;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бата-Јенеи Марије Розика, Палатинус Паје Јенеи, Шешерко-Матовиќ Ката, Темуновиќ-Сутуро-виќ Марија.

Бр. 27
24 февруари 1977 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Петров-Кецман Миле Анка;

Од СР Словенија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јеглич Јанеза инж. Цирил.

Бр. 28
28 февруари 1977 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цвијетковиќ Луке Лука, Фрковиќ Мије Мартин, Грубор Милоша Петар, Јерговиќ Мартина Мате, Јуратовиќ Ђуре Никола, Матовиќ Милована Милисав, Шупут Пеје Душан, Видаковиќ Николе Петар;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Боснић Тоде Ђорђе, Чечура Анте Никола, Иванпчак Драгутина Владимир, Париповиќ Николе Мара, Радованац Стеве Миле, Шакиќ Јове Боћа;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Цвијетићанин Јандре Мићун;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баста Јове Раде, Цвијетићанин Јандре Илија, Ђушиќ Ѓеце Никола, Делиќ Раде Милан, Допуња Јове Миле, Гавриловиќ Марка Дане, Јелиќ Петра Душан, Јалиќ Љубомира Никола, Лукиќ Раде Дане, Олбина Ђуре Илија, Радочај Арсе Јанко, Рапаиќ Дане Душан, Вукобратовиќ Станише Дане;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Рапаиќ Дане Дане.

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бижиќ Паје Арсе, Цвијановиќ Мојсије Петар, Цвијетићанин Боже Мићо, Дракулиќ Богдана Сава, Јандриќ Ивана Фрањо, Калембер Душана Стево, Мркобрада Дане Раде, Поткоњак Миле Стево, Пожнановиќ Јове Мирко, Радека Јосе Ђуро, Рашета Симе Душан, Узелац Стеве Никола, Врачар-Периќ Станише Анђа, Врачар-Маринковиќ Милана Даниј

ца, Врчар Вује Петар, Вукадиновић Раде Милан, Жигић Јована Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чанак Ђуре Душан, Чорак Дана Ђуро, Делић Јове Дмитар, Докмановић Миланка Миладин, Драгаш Илије Раде, Ђерић-Станковић Дана Стојанка, Јеловац Драгана Мишо, Јеловац Драгана Стево, Корица-Влатковић Мојсије Перка, Париповић Миле Ђоко, Прица Косте Никола, Радаковић Јове Душан, Рапаић-Вукмировић Стеве Мара, Станковић-Петричић Душана Радојка, Шербедија Мирка Буда, Штеић Милоша Славко, Вукмировић Јове Драган;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Чанак Ђуре Миле, Чортан Алексе Душан, Дракулић, Вукана Милан, Дракулић Милана Стево, Јеловац Драгана Душан, Калањ Дана Милан, Матић Дана Дако, Познановић Мане Мирко, Рапаић Васе Мирко, Вукмировић Воже Душан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Џвигетићанин Максе Раде, Ѓулајевић Вује Никола, Коруга Миле Владо, Маричић Миле Сока, Стипић-Прица Петра Сока;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Белић Милана Милка, Цветковић-Вукадиновић Милана Милка, Чортан-Ѓрбић Милана Сока, Дмитриновић Раде Никола, Дракулић Пеје Богдан, Жећимовић Илије Ѓрго, Јагњић-Делић Раде Милка, Јанжић Николе Стипе, Кнежевић Ѓује Милан, Косановић Миле Десанка, Козлица Дмитра Илија, Малијевић Стевана Недељко, Маринковић Илије Ѓуро, Маринковић Милана Мирко, Машић Илије Раде, Матовина Ивана Мато, Мажар Милана Милан, Момчиловић Јове Никола, Орлић Стеве Никола, Павичић Стјепана Ката, Покрајац Марка Илија, Пожег-Хајсан Ивана Розика, Ратковић Ѓује Драган, Сертић Стјепана Славко, Шкорић-Ружић Илије Боса, Шупут Јована Душан, Тишма Сиће Петар, Вукмировић Илије Милан, Вукобратовић-Прица Миће Ѓубица, Жакула Петра Дара;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Белић Ѓује Младен, Бобић Милана Душан, Каракаш Ивице Милан, Мајсторовић Гене Петар, Опсеница Максима Недељко, Петричић Јована Стеван,

Прица Миће Богдан, Радаковић Саве Бошко, Радека Јове Светозар, Ратковић Стевана Пана, Ратковић Јована Стево, Шевер Николе Душан, Тишма Раде Лазо, Узелац Стеве Станко, Вукадиновић Петра Јован, Вуковић Марка Томо;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Сарагинов Диме Ристо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ѓочев Стојко Борис, Хаџи Арсов Алексо Ѓоре, Петровски Владо Никола, Ванчевски Никола Орце;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ѓалев Димко Трајче, Гајдов Никола Перо, Јанкова-Ѓорѓиева Ѓорѓи Душанка, Јусовић Вајрам Азем, Клифова-Ѓаврева Стојан Пандорка, Кочов Круме Ѓорѓи, Кочова-Димова Благој Савка, Костадиновски Милан Борислав, Крстески Драган Крсте, Лескова-Димова Илија Лила, Петкова-Зафирова Пенчо Анастасија, Стојанов Јован Ангел, Тодоров Игнов Бошко, Трајковски Левко Трајко, Зафировски Никола Александар;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Агушев Славко Јордан, Илиев Тодор Илија, Наумов Петре Ѓубе, Ничев Славе Бранко, Пенчурова-Каракачанова Иван Јана, Тодоров Крсте Стојан;

Од СР Словенија

— за особени заслуги во негувањето и ширењето на словенечкото и југословенското хорско пеење со што е остварен значаен придонес кон развитокот на националната свест кај корушките Словенци во Австрија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Корошки академски октет — Ѓубљана;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ѓепша-Симонич Јанеза Аница, Пиелиц-Ѓам Матије Јожица, Прелец-Ѓепар Јоже Марија, Штеблај-Ѓерне Јанка Тилка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Полутник Јакова Марко.

Бр. 29

1 март 1977 година

Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во зацврстувањето на општонародната одбрана и за висок степен на борбената готовност

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

820. инженериски градежен полк;

123. понтонерски баталјон;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

5. инженериски баталјон;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

360. инженериски полигон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата и за висок степен на борбената готовност

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

305. инженериски полк,

33. инженериски баталјон;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

497. инженериски полк;

— за постигнати извонредни резултати во остварувањето на задачите од посебно значење за народната одбрана и за висок степен на борбената готовност

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

522. инженериски полк

293. инженериски полк.

Бр 32

4 мај 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

632. Одлука за минималните откупни цени за тутун од родот на 1977 година — — —	1789
633. Одлука за гарантираните цени за определени видови компир и сливи од родот на 1977 година — — — — —	1789
634. Одлука за гарантираните цени за волна за 1977 година — — — — —	1789
635. Одлука за гарантираните цени за суров памук од родот на 1977 година — — —	1789
636. Одлука за гарантираните цени за конопово стебленце од родот на 1977 година — — —	1790
637. Одлука за гарантираните цени за оризова арпа од родот на 1977 година — — —	1790
638. Одлука за минималната откупна цена за сончоглед и соја од родот на 1977 година — — —	1790
639. Одлука за минималната откупна цена за шеќерна репа од родот на 1977 година — — —	1790
640. Одлука за гарантираната цена за пченка од родот на 1977 година — — — — —	1790
641. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса — — — — —	1791
642. Одлука за дополнително на Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки — — —	1791
643. Решение за определување на царинската стапка „Слободно“ на увозот на бродови, што се врши врз основа на договори за купување пријавени на банката до 15 јуни 1975 година — — — — —	1791
644. Правилник за дополнително на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	1791
645. Правилник за постапката за издавање дозвола за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата, за критериумите за оцена на ефикасноста на тие средства и за начинот на нивното декларирање — — — — —	1792
646. Одлука за дополнително на Одлуката за тарифата по која се наплатуваат надоместите за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	1796
Укази — — — — —	1797
Одликувања — — — — —	1799